



## Б А Р А Њ Е

### за претворање на примената финансиска поддршка во грант на физички лица кои вршат самостојна дејност

Б-ПФПГ/СВД

\* Појолнува Управа за јавни приходи

Единствен даночен број	<input type="text"/>
Име и презиме	<input type="text"/>
Единствен матичен број на граѓанинот	<input type="text"/>
Скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт	<input type="text"/>
Телефон	<input type="text"/>
е-пошта	<input type="text"/>

Датум и број на прием

#### А. СВОЈСТВО НА БАРАТЕЛОТ

Физичко лице кое врши самостојна дејност и се оданочува по вистински доход

#### Б. ИЗЈАВА ЗА ИСПОЛНЕТОСТ НА УСЛОВИТЕ ЗА ПРЕТВОРАЊЕ НА ПРИМЕНАТА ФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА ВО ГРАНТ

Изјавувам дека примените финансиски средства од искористената финансиска поддршка ги искористив за инвестициски вложувања заради проширување на дејноста и тоа во:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 1) Материјални средства (недвижности, постројки и опрема) | <input type="checkbox"/> 3) Нематеријални средства (компјутерски софтвер и патенти)              |
| <input type="checkbox"/> 2) Материјални средства набавени преку финансиски лизинг  | <input type="checkbox"/> 4) Набавките од точките 1), 2) и 3) ги извршив до крајот на 2021 година |

#### В. ИЗНОС НА ПРИМЕНА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА КОЈ ГО ИСКОРИСТИЛ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТ

Износ на финансиска поддршка  износ

#### Г. ИЗНОС НА ПРИМЕНА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ПРЕТВОРЕН ВО ГРАНТ

Даночен обврзник (1)	Набавени добра (2)	Вкупен износ без ДДВ (3)	Износ на ДДВ (4)	Вкупно (5)
Регистриран ДДВ обврзник	со право на одбивка на претходен данок	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	без право на одбивка на претходен данок	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Нерегистриран ДДВ обврзник	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

#### Д. ПРИЛОЗИ

Фактури за извршените набавки  Изводи од носител на платен промет како доказ за извршеното плаќање на фактурите

#### ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме	<input type="text"/>	Датум на пополнување	<input type="text"/>
ЕДБ / ЕМБГ	<input type="text"/>	Потпис	<input type="text"/>
Својство	<input type="text"/>		

#### ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛ

Име и презиме	<input type="text"/>	Датум на пополнување	<input type="text"/>
ЕМБГ	<input type="text"/>	Потпис	<input type="text"/>
Својство	<input type="text"/>		

\* Појолнува Управа за јавни приходи

Податоци за обработката

Врз основа на член 8 став 4 од Законот за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот Covid-19, за месеците февруари и март 2021 година („Службен весник на Република Северна Македонија”, бр.85/21), физичкото лице кое врши самостојна дејност и се оданочува по вистински доход до Управата за јавни приходи доставува Барање за претворање на примената финансиска поддршка во грант на физички лица кои вршат самостојна дејност.

Поднесувањето на барањето за физичките лица кои вршат самостојна дејност се врши преку системот е-Даноци <http://etax.ujp.gov.mk> Кон Барањето се приложуваат фактури за извршените набавки и изводи од носител на платен промет како доказ за извршеното плаќање на фактурите.

#### ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛ

- **Единствен даночен број** - се впишува Единствениот даночен број на барателот.
- **Име и презиме** - се впишува име и презиме на барателот.
- **Единствен матичен број на граѓанинот** - се впишува Единствениот матичен број на граѓанинот на лицето кое врши самостојна дејност.
- **Скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт** - се впишува скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт.
- **Контакт** - се впишува телефон и е-пошта.

**А. СВОЈСТВО НА БАРАТЕЛОТ** - се означува полето физичко лице кое врши самостојна дејност и се оданочува по вистински доход.

#### Б. ИЗЈАВА ЗА ИСПОЛНЕТОСТ НА УСЛОВИТЕ ЗА ПРЕТВОРАЊЕ НА ПРИМЕНАТА ФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА ВО ГРАНТ

Задолжително се пополнуваат полињата 1, 2 и 3 во зависност од начинот на користење на инвестициските вложувања заради проширување на дејноста на барателот како и полето 4 доколку набавките од точките 1, 2 и 3 барателот ги извршил до крајот на 2021 година.

#### В. ИЗНОС НА ПРИМЕНАТА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА КОЈ ГО ИСКОРИСТИЛ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТ И СЕ ОДАНОЧУВА СПОРЕД ВИСТИНСКИ ДОХОД

- се внесува вкупниот износ на финансиска поддршка кој го искористил физичкото лице кое врши самостојна дејност.

#### Г. ИЗНОС НА ПРИМЕНА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ПРЕТВОРЕН ВО ГРАНТ

- **На даночниот обврзник регистриран за целите на ДДВ** во грант му се претвора износот на набавеното добро без пресметаниот данок на додадена вредност, додека пак во случаите кога набавуваат добра за кои даночниот обврзник нема право на одбивка на претходен данок во грант му се претвора износот на набавеното добро со пресметаниот данок на додадена вредност.
- **На даночниот обврзник нерегистриран за целите на ДДВ** за набавените добра во грант му се претвора износот на набавеното добро со пресметаниот данок на додадена вредност.

#### Д. ПРИЛОЗИ – во прилог се доставуваат

- Фактури за извршените набавки
- Изводи од носител на платен промет како доказ за извршеното плаќање на фактурите.

#### ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ И ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

Се пополнуваат податоците за составувачот и подносителот на барањето.